

УНИВЕРЗИТЕТ "СВ КИРИЛ И МЕТОДИЈ"

Стоматолошки Факултет

Клиника на стоматолошка протетика

Скопје

Челал Ибраими

**АНАЛИЗА НА ФИКСНО-ПРОТЕТСКИТЕ НАДОМЕСТОЦИ НОСЕНИ ОД 5 ДО
10 ГОДИНИ И ПОТРЕБАТА ОД НИВНО ПОВТОРНО НАДОМЕСТУВАЊЕ**

**ANALYSIS OF FIXED- PROSTHETIC DENTURES CARRIED 5 TO 10 YEARS
AND THEIR NEEDS FOR COMPENSATION AGAIN**

Магистерски труд

Ментор: Проф.Др Ерол Шабанов

Скопје,2013

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ КИРИЛ И МЕТОДИЈ“

Стоматолошки факултет

**Клиника на стоматолошка протетика
Скопје**

Целал Ибраими

**АНАЛИЗА НА ФИКСНО-ПРОТЕТСКИТЕ НАДОМЕСТОЦИ НОСЕНИ ОД 5 ДО
10 ГОДИНИ И ПОТРЕБАТА ОД НИВНО ПОВТОРНО НАДОМЕСТУВАЊЕ**

**ANALYSIS OF FIXED- PROSTHETIC DENTURES CARRIED 5 TO 10 YEARS
AND THEIR NEEDS FOR COMPENSATION AGAIN**

Магистерски труд

Ментор: Проф. др Ерол Шабанов

Скопје, 2013

СОДРЖИНА

Кратка содржина.....	I
Abstract.....	V
1.0. ВОВЕД.....	
2.0. ЛИТЕРАТУРЕН ПРЕГЛЕД.....	
3.0. ЦЕЛ НА ТРУДОТ.....	
4.0. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД НА РАБОТА.....	
5.0. РЕЗУЛТАТИ	
6.0. ДИСКУСИЈА	
7.0. ЗАКЛУЧОЦИ	
8.0. ЛИТЕРАТУРА.....	

Фиксно-протетскиот надоместок мора да има вештина и превентивни
умогувања за регулацијата на згочијето на сите делови на стоматолошкиот
систем. Задачата на протетикот третиран е да ја тврди најнадежната
структура на пародонтијата, да обезбеди добре функције, констатира
функција и да не ги оштетува или критира пристапите за биологичните
макроцели. Свето тоа зависи од сочуваноста на флукутацијата и ергономијата,
функционалните односи, состојбата на забета носечка и нивните потпорен
атриут и околните макротекни.

За добра проценка и третман на фиксно-протетскиот надоместок треба
да се обиди да се спроведе на носечката, препарација на коронките со
сврдата локализација на царвенодинскиот раб, дизајнот на меѓувлаковите и
заклонската конструкција и точната очувања. Неуспешот може да биде како
результат на испиритни инциденти, прогресирана болест, или дошо планирање.

Целта на овој истражување бидејќи да се проверат фиксно-протетските
надоместоци поставени во устата на пациентите во период од пет до десет
години преку клиничка и рентгенолошка проценка при што добиваат јесна
слика за тоа, дали постојат реалијации во вредностите на пародонталните
корекции, реорганизација на апикалната корка и појавата на секундарен
корис во зависност од материјалот од кој се изработени и во зависност од
влијанието на носечката и потребата од таква замена или одредбата коронка во
устата на пациентите.

Во квадрот истражувања, за реализација на поставената цел-близ
изработени 90 испитаници (пациенти), со фиксно-протетски надоместоци во
викандинскиот предел. Овие пациенти биле поделени во 2 групи, во
 зависност од видот на материјалот од кој се изработили коронките, и тоа: 40
испитаници, носители на метал-акрилатни коронки и 40 испитаници со
фиксни надоместоци изработени од метал-керамика. Во однос на
Методологијата е извршено сакдентарство на видот на материјалот и
времето на носење на фиксно-протетскиот надоместок во устата и клиничката
третима, куј сприте проценка на здравствата, постоење на секундарен
корис, присуство на одредени индекси за проценка на пародонталните
запреја, куко што се индекси на дејствија на материјалот и нивните вредности

I КРАТКА СОДРЖИНА

ако и неконтактна анализа на рентген снимки во склад со табела кое ќе

Фиксно-протетскиот надоместок мора да има заштина и превентивна улога во зачувувањето на здравјето на сите делови на стоматогнатниот систем. Задачата на протетскиот третман е да ја зачува нормалната структура на пародонциумот, да обезбеди добра функција, фонетика, естетика и да не ги оштетува или иритира преостанатите заби и околните меки ткива. Сето тоа зависи од сочуваноста на оклузијата и артикулацијата, меѓувиличните односи, состојбата на забите носачи и нивниот потпорен апарат и околните меки ткива.

За добра проценка и третман на фиксно-протетскиот надоместок треба да се обезбеди добра селекција на носителот, препарација на коронката со соодветна локализација на маргиналниот раб, дизајнот на меѓучленовите на мостовната конструкција и точната оклузија. Неуспехот може да биде како резултат на изолиран инцидент, прогресивна болест, или лошо планирање.

Целта на ова истражување беше да се проверат фиксно-протетските надоместоци поставени во устата на пациентите во период од пет до десет години преку клиничка и рентгенолошка проценка при што добивме јасна слика за тоа, дали постојат разлики во вредностите на пародонталните индекси, ресорпцијата на алвеоларната коска и појавата на секундарен карис во зависност од материјалот од кој се изработени и во зависност од времето на носење и потребата од нивна замена или одредена корекција во устата на пациентите .

Во нашето истражување, за реализација на поставената цел беа обработени 80 испитаници (пациенти), со фиксно протетски надоместоци во постканинскиот предел. Овие пациенти беа поделени во 2 групи, во зависност од видот на материјалот од кој се изработени коронките, и тоа: 40 испитаници, носители на метал акрилатни коронки и 40 испитаници со фиксни надоместоци изработени од метал керамика. Во однос на методологијата е извршено евидентирање на видот на материјалот и времето на носење на фиксно-протетскиот надоместок во устата и клинички преглед, кој опфати проценка на естетиката, постоење на секундарен карис, примена на одредени индекси за процена на пародонталното здравје, како што се индексот на дентален плак, гингивалната ифламација, како и неметриска анализа на рентген снимки во смисол дали има или не

ресорпција на коската со примена на индексот за ресорпција на алвеоларната коска.

Денталниот плак е регистриран кај сите испитаници со метал акрилатни коронки(100%) и кај 85% испитаници со метал керамички коронки. односно, фиксните надоместоци од метал акрилат значајно почесто се карактеризирани со појава на дентален плак во гингивалната третина.

Споредувајки ги вредностите на Индексот на гингивална инфламација (ИГИ), резултатите покажаа дека имаме почеста појава на гингивална инфламација кај метал акрилатните фиксни протетски надоместоци наспроти метал керамичките.

Во добиените резултати од неметристката анализа на рентген снимките на забите носачи, во однос на постоењето на ресорпција на алвеоларната коска, дека кај 62,5% од пациентите со метал акрилатни коронки се детектира ресорпција на коска, додека во групата пациенти со метал керамички коронки тој процент изнесува 40%. Тоа означува дека ресорпција на алвеоларна коска значајно почесто се детектира кај испитаниците од групата со метал-акрилатни коронки.

Во однос на естетиката, можеме да заклучиме дека видот на материјалот од кој е направен фиксниот протетски надоместок има значајно влијание на естетиката на устата по неговата поставување.

Пациентите со фиксен надоместок од акрилат и оние со фиксен надоместок од керамика се разликуваат значајно и во однос на присуство на секундарен кариес ($p<0,05$). Овој статистички коментар се должи на резултатите од истражувањето кои покажаа дека кај 25 (62,5%) испитаници со метал акрилатни коронки и 16 (40%) со метал керамички коронки се регистрира присуство на секундарен кариес, односно дисколорација и запирање или пенетрација на сондата во површината на емајлот околу протезата. Во групата метал акрилатни коронки се регистрира статистички сигнификантно почесто јавување на секундарен кариес.

Со зголемувањето на должината на носење на метал акрилатните и метал керамичките коронки се зголемуваат и вредностите на ИДП, ИГИ, ресорпција на алвеоларната коска и секундарниот кариес и обратно.

Клучни зборови: стоматолошка коронка, дентален плак, индекс, алвеоларна коска, металкерамички легури.

V ABSTRACT

Abstract

The fixed-prosthetic compensation has to have a protective and preventive role in maintaining the health of all parts of the stomatognathic system. The role of the prosthetic treatment is to keep the normal structure of the periodontium, to provide good functioning, phonetics and esthetics and not to damage or irritate the other teeth and the surrounding soft tissues. All this depends on the maintenance of the occlusion and articulation, inter-jaw relations, the teeth holder situation and their leverage apparatus and the surrounding soft tissues.

In order to have a good assessment and treatment of the fixed-prosthetic compensation good selection of the holder is needed along with the preparation of the crown with appropriate localization of the marginal edge, the design of intermediate members of the bridge construction and accurate occlusion. The failure can happen as a result of an isolated incident, progressive illness or bad planning.

The aim of this research is to check the fixed-prosthetic compensations set in the patients' mouths in a period from five to ten years, through a clinical and roentgenological assessment whereupon a clear picture was obtained with regard to the existence of differences in periodontal indexes, resorption of the alveolar bone and the emergence of secondary caries depending on the material of which they are made, the usage time and the need for their replacement or any other correction within the patients' mouths.

In our research 80 respondents (patients) took part. All of them had fixed-prosthetic compensations in the postcanine region. These patients were divided in two groups, based on the type of material of which the crowns had been made. This was done as follows: 40 patients with metallic-acrylic crowns were in one group and 40 others were in a group in which crowns were made of metal and ceramic.

As regards the methodology, the registration of the type of the material and usage time of the fixed-prosthetic compensations was made. This also included clinical examinations, esthetics assessment, existence of secondary caries, and application of certain indexes for the determination of periodontal health, such as dental plaque index, gingival inflammation as well as non-metric

analysis of x-ray photos in order to conclude whether there was bone resorption by implementing the alveolar bone resorption index.

The dental plaque was marked in all patients with metallic-acrylic crowns (100%) and in 85% of those wearing metal-ceramic ones.

Comparing the values of the alveolar bone resorption index we could conclude that there was quite more frequent emergence of gingival inflammation in metallic-acrylic fixed prosthetic compensations compared to the metal-ceramic ones.

The results from the non-metric analysis of x-ray photos of teeth holders with regard to the existence of alveolar bone resorption showed that 62.5% of patients with metallic-acrylic crowns had bone resorption, whereas in the other group this percentage was 40. This implies that the alveolar bone resorption is more often detected in patients with metallic-acrylic crowns.

With regard to esthetics, we can conclude that the type of material of which the fixed-prosthetic compensations is made plays a crucial role in the mouth esthetics after their application. Patients with acrylic fixed-prosthetic compensations differ hugely from those with ceramic fixed-prosthetic compensations even in relation to the existence of secondary caries ($p<0.05$). This statistical comment is based on the results of the research in which it was proved that 62.5% of patients (25 patients) with metallic-acrylic crowns had secondary caries compared to 40% of patients (16 patients) with metallic-ceramic crowns who also had secondary caries, i.e. discoloration and stoppage or penetration of the probe into the enamel surface around the prosthesis. The secondary caries is more often detected in the group of patients with metallic-acrylic crowns, which was also statistically proved.

By increasing the length of usage time of metallic-acrylic crowns and metallic-ceramic crowns the values of the Index of gingival inflammation, the Index of Dental plaque, alveolar absorption index and secondary caries index also increase and vice versa.

Key words: dentistry crown, dental plaque, index, alveolar bone, metallic-ceramic alloys

ФИЕНО-ПРОТЕТОСТ НАДОМЕСТОК

Фиено-протетост надоместок мора да има дентина и покриенчика кои да покријат и да поддржат изкуствното на одржавањето на здравјето на сите делови на стоматолошкото здравје. Задачата на протетското третман е да ја отчува функциите на пародонциумот, да обиде да добие функција, фиксија, ако и да не ги оштетува или ирачно промените убие и сопствените ниви. Сета тоа зависи од сочуваността на стапбата и прилагодливата, правилна чврстота, достобити на забине, вакви и видини, когато се използват меки тапки.

Чврстота на еден фиено-протетски надоместок приближно е лесна. Твој е времето кога се очекува надоместокот во потисност да ја издржи сефта функција. Но, тревнота на протетските надоместоки во текот на времето зависи исто така и од условите кии се за устата не пакиентот. Примерот од кој е изработен фиено-протетскиот надоместок истиот како и улога за чврстота на истот. Најчеста чврстота имаат старите надоместоци кои за неколку години ја губат својата естетика и се разрушуваат на промените на брзата, оштетувачкото или паган-вто времето. Подлогата чврстота е евидентирана кај метал-керамичките надоместоци особено ако добро се отчува контактиот во устата. Останатите, на чврстота влијаат и бисмехениката на извешапниот систем. Надоместоците се така изработени да спомажуваат нормално извлачење и не покусуваат да ги поднесат извлачните сили во физиолошки услови.

Целосните керамички надоместоци имаат добра чврстота но често можат да се сретнат и имено хрушење особено ако се изработени во подрачјето каде што попадемо чврзано оттеретување. Најновите целосни керамички надоместоци изработени од циркониев-оксид спомажуваат изработка на фиено-протетски надоместоци кои по механичките особини имаат поголема чврстота.

За добра проценка и третман на фиено-протетскиот надоместок трофеј да се обезбеди добра сепекција на носителот, пропарчен и корицуван со **ВОВЕД**

1.0. ВОВЕД

Фиксно-протетскиот надоместок мора да има заштита и превентивна улога во зачувувањето на здравјето на сите делови на стоматогнатниот систем. Задачата на протетскиот третман е да ја зачува нормалната структура на пародонциумот, да обезбеди добра функција, фонетика, естетика и да не ги оштетува или иритира преостанатите заби и околните меки ткива. Сето тоа зависи од сочуваноста на оклузијата и артикулацијата, меѓувиличните односи, состојбата на забите носачи и нивниот потпорен апарат и околните меки ткива.

Трајноста на еден фиксно-протетски надоместок приближно е пет години. Тоа е времето кога се очекува надоместокот во потполност да ја исполни својата функција. Но, трајноста на протетските надоместоци во голема мера зависи исто така и од условите кои се во устата на пациентот. Материјалот од кој е изработен фиксно-протетскиот надоместок истотака има голема улога за трајноста на истиот. Најкратка трајност имаат фасетираните надоместоци кои за неколку години ја губат својата естетска вредност како резултат на промената на бојата, оштетувањето или паѓањето на фасетката. Подолга трајност е евидентирана кај метал-керамичките надоместоци особено ако добро се одржува хигиената во устата. Освен хигиената, на трајноста влијае и биомеханиката на цвакалниот систем. Надоместоците се така изработени да овозможуваат нормално цвакање и тие можаат да ги поднесат цвакалните сили во физиолошки услови.

Целосните керамички надоместоци имаат добра трајност но често може да се сртне нивно кршење особено ако се изработени во подрачјата каде има поголемо цвакално оптеретување. Најновите целосно керамички надоместоци изработени од циркониев–оксид овозможуваат изработка на квалитетни надоместоци кои по механичките особини имаат поголема отпорност.

За добра проценка и третман на фиксно-протетскиот надоместок треба да се обезбеди добра селекција на носителот, препарација на коронката со

соодветна локализација на маргиналниот раб, дизајнот на меѓучленовите на мостовната конструкција и точната оклузија. Обликот на мостот се определува со четири главни меѓусебно поврзани фактори: статичко-механички, биолошко-хигиенски, структурни и естетски.

Неуспехот може да биде како резултат на изолиран инцидент, прогресивна болест, или лошо планирање. Превенцијата на забниот кариес и пародонталната болест во голема мера е под контрола на пациентот и под аистенција и следење од страна на стоматологот.

2.0. ЛИТЕРАТУРЕН ПРЕГЛЕД

Материјалот од кој е изработен фиксно-протетскиот надоместок има голема улога во тројноста на испит. Најкратка тројност имаат фасетираните надоместби како за неколку години ја губат својата естетска предност ако раздигнат не промените не бодат и оштетувањето или паѓањето на фасетата. Третата тројност е сконструирана кај макет-картичките надоместоци кои имаат посочена тројност особено кога добре се прикажува хиповизата во расточник(1).

Сримната на короните и мостовите за реставрација на забалото на пациентите се третираат кај сакчји интересот во науката за материјалите и технологиите и применката на современите елементи за фиксирања, пај како така се отлучуваат нудофот и потребата за замена на короните и мостовите е неопходна (2). Тројността на надоместоците може да биде компромитирана и кога резултат на една фрактура или пак поштета естетика (3).

Ларичните студии покажуваат дека секундарниот карнес(4,5,6,7) и недостаточен на ретенцијата се главните причини за традиционалниот изусок кај короните и мостовите. Грижите за неусок са многулини, а карнесот се повеќе се сложува како ендличка лузза. Тројноста збога и од високот на фиксно-протетскиот надоместок (1).

Секундарни (4), тајдирен карнесот сконукачиите е најчеста причина на изусок на ретенцијата на фиксно-протетскиот надоместок. Оптималната веригашката пренисност и ретенцијската форма се важни предуслови за тресиста, вклучувајќи ја и добрата орална хигиена на пациентот.

Ретенцијата на короните е во функција на геометријата препарација на високот, слично на аксијелните површини на забот и висината на забното труче. Секак, и цементот со кој се врзува со забната супстанце нуди можност за исполнување на ретенцијата на короната(8).

Повеќето автори отивуваат различни методи кога се користат за спредани кореодки откако надоместокот е сцветен, но сите тие на крај

ЛИТЕРАТУРЕН ПРЕГЛЕД

2.0. ЛИТЕРАТУРЕН ПРЕГЛЕД

Материјалот од кој е изработен фиксно-протетскиот надоместок има голема улога во трајноста на истиот. Најкратка трајност имаат фасетираните надоместоци кои за неколку години ја губат својата естетска вредност како резултат на промената на бојата и оштетувањето или паѓањето на фасетата. Подолга трајност е евидентирана кај метал-керамичките надоместоци кои имаат подолга трајност особено ако добро се одржува хигиената во устата(1).

Примената на коронките и мостовите за реставрација на забалото на пациентите се третмани кој покрај напредокот во науката за материјалите и технологиите и примената на современите цементи за фиксирање, кај кои сепак се случуваат неуспеси и потребата за замена на коронките и мостовите е неопходна (2). Трајноста на надоместоците може да биде компромитирана и како резултат на една фрактура или пак лоша естетика (3).

Клиничките студии покажуваат дека секундарниот кариес(4,5,6,7) и недостатокот на рetenцијата се главните причини за традиционалиот неуспех кај коронките и мостовите. Причините за неуспех се мултипни, а кариесот се повеќе се споменува како заедничка кауза. Трајноста зависи и од видот на фиксно-протетскиот надоместок (1).

Carlsson (4), тврди дека кариесот околу носачите е најчеста причина на губење на рetenцијата на фиксно-протетскиот надоместок. Оптимално маргиналната прецизност и рetenциската форма се важни предуслови за трајноста, вклучувајќи ја и добрата орална хигиена на пациентот.

Рetenцијата на коронката е во функција на геометриската препарација на забот, осебно на аксијалните површини на забот и висината на забното трупче. Сепак, и цементот со кој се врзува со забната супстанца нуди можност за зголемување на рetenцијата на коронката(8).

Повеќето автори опишуваат различни методи кои ги користеле за одредени корекции откако надоместокот е оштетен, но сите тие на крај

завршиле со неуспех и заклучиле дека таквите надоместоци треба да бидат отстранети и повторно изработени (8,9,10).

Компликациите се состојби кои се јавуваат за време или по соодветно поставениот фиксно протетски надоместок. Сепак, категоризацијата или класификацијата на компликациите поврзани со фиксно-протетските надоместоци не е едноставна (11).

Меѓутоа од биолошки аспект, најинтересно прашање е квалитетот на протетската терапија во одржување на интегритетот на препарираниот заб на долг рок (12).

Техниката на подготвка и процедури, големината на надоместокот, употребените материјали, оралната хигиена и селекцијата на пациентите исто така влијае на прогнозата на протетската терапија (12). Неколку студии се фокусирани на прогнозата на протетската терапија кај пациенти кај кои е вршена редовна контрола на протетскиот надоместок и контрола на оралната хигиена(13).

Лонгитудиналните студии укажуваат на тоа дека техничките неуспеси, фрактурата на забот, кариесот, ендодонтските и пародонталните компликации може да бараат екстензивна модификација или замена на фиксниот надоместок во 40-50% од случаите во текот на 15-20 години.

Во повеќето студии стапката на трајност на фиксно-протетските надоместоци е 95% по пет години, 72%-90% по десет години, 65% по 15 години, 64% по 20години и 53% по 30 години кои се се уште во функција (14). Во одделни студии, кариесот и губењето на рetenцијата биле евидентирани како главни причини кои ги комплицираат перформансите на фиксно-протетските надоместоци (10, 15).

Во својата студија Walton(16), преку испитување на 515 случаеви, утврдил дека 65% од компликациите кај фиксно-протетскиот надоместок припаѓаат на фрактурата на забот носач како причина за неуспех. Како причина за неуспех во 35% од случаите Ettala i Ylitaho (17) ги потенцираат проблемите во оклузалните односи кај забите носачи на фиксно-протетските надоместоци. Во своите испитувања, Oginni, како можна компликација ја спомнува и фрактурата на керамиката кај метало-керамички конструкции со

компромитирана естетика(18). Лонгитудиталните истражувања покажале дека без оглед на природата и видот на компликациите, потребна е широка модификација, дури и замена и преработка на фиксно-протетските надоместоци во 50-60% од случаите за време на траење во период од 22 години (19). Некои извештаи од развиени земји, посочуваат дека неуспешноста на фиксно-протетските надоместоци на годишно ниво изнесува од 1,5% до 15% (20).

Анализата на дотрајаноста на фиксно-протетскиот надоместок е важна за да ги запознаеме елементите со кои можеме да ги подобриме клиничките процедури и да направиме правилен избор на материјалот кој ни стои на располагање.

Податоците кои ни стојат на располагање за трајноста на делумните фиксно-протетски надоместоци, укажуваат на фактот дека постојат варијации во начинот на собирањето на податоците (21).

Постои отворено прашање дали планирањето и третманот во практиката базирана на докази е можен во протетската стоматологија. Идеално, одлуката за третманот треба да биде базирана на многу добро извршени систематски прегледи и на расположиви докази и анализи (21).

Третманот со фиксно-протетски надоместоци зависи од дијагнозата и планирањето на лекувањето од страна на стоматологот. За целосен успех потребна е соодветна евалуација (оценка) на пациентот, протетскиот дизајн при подготовката на забите како и добра орална хигиена (22,23,24,25). Fayyad и Al-Rafee (26,27) како и Walton со соработниците (28) укажале дека фиксно-протетските надоместоци од металкерамика се најчесто користени форми на работа.

Трајноста на троделните мостови била предмет на испитување на De Beker и сор. (29,30) во нивната 20-годишна ретроспективна студија. Нивните резултати укажуваат на фактот дека трајноста на овие мостови изразено во проценти по 20-годишно носење била 73,1%. Мостовите на витални носачи имале поголема трајност во однос на авиталните, а мостовите на витални носачи имале поголема трајност во долната вилица што во своите податоци го потврдуваат и Hochman со соработниците (31). Тие дошли до сознание

дека поголема трајност имаат фиксно-пртетските надоместоци во долната вилица отколку во горната. Како најчести причини за неуспесите кај фиксно-пртетските надоместоци се спомнуваат губењето на ретенцијата, механичката грешка-кршењето на керамичката фасета, проблемите со забите носачи, (секундарен кариес, периодонтална болест, губење на виталитетот).

Механичките оптеретувања по цементирањето како и температурните промени се смета дека се фактори кои ја фаворизираат пенетрацијата на течностите, бактериите и јоните помеѓу забните сидови и реставративниот материјал (металкерамика или металакрилат) (32)

Пенетрацијата на течностите е динамичен феномен и се манифестира со секундарен кариес, постоперативна хиперсензитивност, пулпарно воспаление и евентуално потреба за замена на реставрацијата(33).

Пропуштењето се случува во забно-цементниот простор кој има поголемо биолошко значење во споредба со тоа што се случува на цементореставративниот простор, откако се утврди дека тоа е честа причина за развој на секундарен кариес, постоперативна сензитивност, воспаление и некроза на пулпата (34).

Walton и соработниците (28,16) како и Libby (35), се на мнение дека забниот кариес е виновен за неуспех кај 22,20% до 38.00% на неуспешни реставрации. Во овие испитувања секундарниот кариес е забележен кај 40% од реставрациите.

Некои автори известуваат за среден животен век на фиксно-пртетските надоместоци во врска со причината за неуспех. Walton со соработници (28), Foster (36) и Valderhaug (5) дојдени се до заклучок дека средниот животен век кај фиксно-пртетските надоместоци бил помеѓу 8,4 и 12 години кај кои причина за неуспехот бил кариесот, додека во случаевите каде била изгубена ретенцијата, средниот животен век на фиксно-пртетските надоместоци бил помеѓу 4,5 и 9 години (10).

Valderhaug (37), преку своите испитувања дошол до сознание дека во текот на првите 10 години, кариес инциденцата била мала но со висок стандард на оралната хигиена, а ендодонтските компликации не се поради

лошата орална хигиена и кариесот, туку поради оперативните процедури како широк поим. Фреквенцијата на кариесот е понизок од фреквенцијата на пародонталниот јеп, иако тоа е релативно висока фреквенција во споредба со наодите на некои други автори кои не ги регистрирале кариозните лезии во времетраење од десет години или во споредба со истражувањата на Carlson i Yontchev (38) кои укажуват на фактот дека кариесот е ретка особеност, а на другата страна, Libby и соработниците (35) тврдат дека цервикалниот кариес е најчеста причина за неуспехот на фиксно-протетските надоместоци. Резултатите од оваа студија откриле повисока инциденца на пародонталниот јеп одколку на цервикалниот кариес.

Според Silness(39) неколку студии покажале дека позицијата на работ на коронката во однос на гингивата може значително да влијае на гингивалниот индекс, како и на длабочината на џебот и позицијата на епителниот припој.

Една анкета поставена од страна на GDPs во Шведска покажала дека 93,3% од мостовите трајат и по 10 години. Најчеста причина за неуспехот е губењето на виталитетот (40).

Други студии покажуваат дека на должината на користење на коронките, значително влијание има нивото на оралната хигиена и гингивалната реакција а притоа периодот од пет години и повеќе се смета како критичен (41).

Испитувањата на Zöllner и Gaengler (42), кој ги анализирале причините за неуспехот на 121 реставрации во период од 11-години, покажала дека во рамките на 5-годишниот период, 10% од реставрациите изработени на витални заби (по третман на длабок кариес) е потребно да се заменат поради ендодонтски компликации по цементирањето.

Mitchel и соработниците (43), ја испитувале фреквенцијата на патолошките промени на пулпата на носачите на фиксно-протетските надоместоци споредувајќи ги со интактните заби во временскиот период од 7 години. Менацирањето со неуспесите е во зависност од видот и степенот на проблемот преку сериозен пристап со можност на одредени корекции или

замена. Пред замената на мостот потребно е да се направи внимателна анализа на причините на неуспехот.

Важни фактори за долгорочната прогноза се соодветниот третман на пародонталните лезии, одржувањето на здрав пародонциум, внимателното планирање, дизајн и изработка на протетска конструкција. Wirz (44), му посветил посебно внимание на перио-профилактичната улога на привремените и дефинитивните фикснопротетски конструкции и потребата за здрав и стабилизиран пародонциум со цел да се постигне долгочен успех .

2.5 ЦЕЛ НА ТРУДОТ

Целта на ова истражување беше да се проверат физичко-прочетоците идоместоци бројките во устата на пациентите со парис од 18г до десет години преку клинички и рентгенолошка преглед при чар се доби јаска спаѓа за тие:

- да ли постојат разлики во ерадностите на пародонталните индекси, ресортирајќи ги на алвеоларната коска и појавата на секундарен корис во зависност од материјалот од кој се изработени;

- да ли постојат разлики во ерадностите на пародонталните индекси, ресортирајќи ги на алвеоларната коска и појавата на секундарен корис во зависност од времето на носење;

- да се осознее потребата од иницијална или потребата од пародонта корекција во устата на пациентите.

ЦЕЛ НА ТРУДОТ

3.0. ЦЕЛ НА ТРУДОТ

Целта на ова истражување беше да се проверат фиксно-протетските надоместоци поставени во устата на пациентите во период од пет до десет години преку клиничка и рентгенолошка проценка при што се доби јасна слика за тоа:

- дали постојат разлики во вредностите на пародонталните индекси, ресорпцијата на алвеоларната коска и појавата на секундарен карис во зависност од материјалот од кој се изработени;
- дали постојат разлики во вредностите на пародонталните индекси , ресорпцијата на алвеоларната коска и појавата на секундарен кариес во зависност од времето на носење;
- да се осознае потребата од нивна замена или потребата од одредена корекција во устата на пациентите .

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД НА РАБОТА

4.0. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД НА РАБОТА

За реализација на поставената цел беа проследени 80 пациенти кои имаат фиксно протетски надоместоци .

Учесниците во ова истражување се одбраа според следниве критериуми:

- пациентот да е носител на фиксен протетски надоместок со желба за негова замена;
- протетските надоместоци да се инкорпорирани во устата на пациентите во период од пет до десет години.

Во однос на методологијата е извршено:

I. евидентирање на видот на материјалот и времето на носење на фиксно-протетскиот надоместок во устата;

II. клинички преглед, кој опфати:

A/ Проценка на естетиката по модифициран критериум на Калифорниското стоматолошко здружение за проценка на фиксно протетските надоместоци (ФПН).

- Задоволува -Се поклопува бојата, нијансата и/или транслуценција на реставрацијата на соседните заби

- Прифатливо -Несложување меѓу реставрацијата и забната структура во степен на нормалниот распон на бојата, нијансата и/или транслуценцијата

-Неприфатливо -Естетски недостаток на боја, нијанса и/или транслуценција

B/ Постоење на секундарен кариес по модифициран критериум на Калифорниското стоматолошко здружение за проценка на фиксно-протетски надоместоци (ФПН).

- Задоволува** -Нема кариес(нема дисколорација, нема запирање или пенетрација на сондата во површините на емајлот околу протетскиот надоместок)
- **Прифатливо**
- **Неприфатливо** -Присатен кариес (дисколорација и запирање или пенетрација на сондата во површините на емајлот околу протетскоит надоместок)

B/ Примена на одредени индекси за процена на пародонталното здравје, како што се:

- а) индекс на дентален плак по Silness и Loe, (**ИДП**)
- б) индекс на гингивална инфламација по Silness и Loe (**ИГИ**) и

а) Индекс на дентален плак по Silness и Loe, (ИДП**)**

0-нема дентален плак во гингивалната третина

1-плак има во тенок слој покрај рабовите на гингивата и може да се детектира со голо око, но не и со сонда

2-умерена количина на дентален плак кој опфаќа повеќе од третината на забната коронка, но е присутен и во гингивалниот сулкус или пародонталниот цеп

3-зголемена количина на дентален плак по целата забна површина, како и во сулкусот, интерденталниот простор и во пародонталниот цеп.

б) Индекс на гингивалната инфламација по Silness и Loe (ИГИ**)**

0- не постои воспаление на гингивата, таа е со бледо-розева боја, чврста конзистенција и ситно зрнеста структура.

1- блага до умерена инфламација, која не ја опкружува целата гингива

2- умерена инфламација, која ја опкружува гингивата во целост и таа е со изразито црвена боја и посилно изразен оток

3- јака инфламација на гингивата во целост и таа е со изразена црвена боја и многу зголемена

III. Рентген снимки на забите носачи со:

А) -неметриска анализа на рентген снимки во смисол дали има или не ресорпција на коската

Б) - примена на индексот за ресорпција на алвеоларната коска
(метод на Miller-Pelzer)

Индекс на коскена ресорпција ИКР (по метод на Miller-Pelzer)

Кај испитаниците беше направена и ортопантомографска слика со која се детектира степенот на алвеоларно-коскената деструкција.

Проценката на степенот на коскената деструкција ја анализираавме според методот на Miller-Pelzer. Според овој индекс вредностите се изразуваат од 1-5:

1 - нормална алвеоларна коска, потполно сочувана ламина дура, непроменета периодонтална линија;

2 - почеток на пародонтопатија, задебелена периодонтална линија и благо истенчена ламина дура;

3 - изразена пародонтопатија, напредната ресорпција на интердентален и алвеоларен септум, а останатиот дел од алвеоларната коска е сочуван;

4 - пародонтопатија во поодминат стадиум, многу јасно изразена ресорпција на алвеоларниот септум, а останатиот дел од алвеоларната коска е сочуван;

5 - ресорпцијата на алвеоларната коска е многу изразена, потполно е ресорбиран интерденталниот септум, болеста е во терминален стадиум.

Истражувањето е обавено во ПЗУ „Шари-Дент“, Тетово

Статистичката обработка на податоците од ова истражување е изведена во статистичката програма SPSS for Windows 13.0

3. РЕЗУЛТАТИ

Во овој дел од истражувањето прикажани се резултатите добиени со квипиз и статистичка обработка на 70 испитаници, лакиранчи со факсии проплаки надоместојќи во постапките поедел (предај на компјутерите). Тие се поделени во 2 групи, во зависност од видот на материјалот кој се користи за обработка на короните, и тоа: 40 испитаници носители на метал акрилатни корони и 30 испитаници со факсии надоместојќи изработене со метал акрилат.

3.1. Дескриптивни параметри на испитаниците

Половата структура на испитаниците од групата носители на метал акрилатни корони ја покажуваат 18(45%) женски и 32(55%) мажки испитаници. Просечната возраст на оваа испитаница е 49,4±5,4 години, а формалниот пациент од реде подгуби 34 години и инвестигират е на возраст од 58 години (табела 1, графични прикази).

Табела 1. Полова дистрибуција - метал акрилатни корони

Пол	Число	%
Женски	18	45,0
Мажки	32	55,0
Вкупно	70	100

возраст
табел=49,42 (SD=5,38) мин=34 макс=58 медиан=47,5

РЕЗУЛТАТИ

5.0. РЕЗУЛТАТИ

Во овој дел од истражувањето прикажани се резултатите добиени со анализа и статистичка обработка на 80 испитаници, пациенти со фиксно протетски надоместоци во постканинскиот предел (предел на премоларите). Тие се поделени во 2 групи, во зависност од видот на материјалот од кој се изработени коронките, и тоа: 40 испитаници, носители на метал акрилатни коронки и 40 испитаници со фиксни надоместоци изработени од метал керамика.


I. Дескриптивни параметри на испитаниците

Половата структура на испитаниците од групата носители на метал акрилатни коронки ја сочинуваат 18(45%) женски и 22(55%) машки испитаници. Просечната возраст на овие испитаници е $49,4 \pm 8,4$ години; најмладиот пациент од оваа група има 34 години а најстариот е на возраст од 68 години (табела 1, графички приказ 1).

Табела 1. Полова дистрибуција – метал акрилатни коронки

Пол	N	%
Женски	18	45,0
Машки	22	55,0
Вкупно	40	100
возраст		
mean=49,42 (SD \pm 8,38) min=34 max=68 median=47,5		

Граф. приказ 1. Полова дистрибуција – метал акрилатни коронки




Во однос на вилицата во која е инкорпориран фиксниот надоместок, дистрибуцијата прикажана во табела 2 и графички приказ 2, покажува дека кај најголем број и процент на испитаници 26 (65%), коронката е поставена на горната вилица а 14(35%) пациенти имаат соло коронка од акрилат на премолар на долната вилица.

Табела 2. Дистрибуција на испитаниците - метал акрилатни коронки

Вилица	N	%
Долна	14	35,0
Горна	26	65,0
Вкупно	40	100

Граф. приказ 2. Дистрибуција на испитаниците - метал акрилатни коронки




Во групата испитаници со вградени метал керамички коронки, 13 (32,5%) се од женски пол а 27 (67,5%) испитаници се од машки пол (табела 3, графички приказ 3).

Табела 3. Полова дистрибуција на испитаниците – метал керамички коронки

Пол	N	%
Женски	13	32,5
Машки	27	67,5
Вкупно	40	100
<i>возраст</i>		
mean=46,72 (SD±10,4) min=27 max=71 median=47		

Граф. приказ 3.

Полова дистрибуција на испитаниците – метал керамички коронки




Во групата испитаници со метал керамички фиксни надоместоци доминираат 30(70%) со коронка на премолар на горната вилица. (табела 4, графички приказ 4).

Табела 4. Дистрибуција на испитаниците во сооднос на вилица(Г/Д) – метал керамички коронки

Вилица	N	%
Долна	10	25,0
Горна	30	75,0
Вкупно	40	100

Граф. приказ 4. Дистрибуција на испитаниците во сооднос на вилица(Г/Д) – метал керамички коронки



II. Компаративни резултати – метал акрилатни / метал керамички коронки


Во табела 5 и графички приказ 5, прикажана е дистрибуцијата на испитаниците со и без дентален плак во гингивалната третина според вредностите на Индексот на дентален плак, а во зависност од видот на материјалот од кој се изработени фиксните протетски надоместоци. Како што може да се забележи, дентален плак се регистрира кај сите испитаници со метал акрилатни коронки и кај 34(85%) испитаници со метал керамички коронки. Статистички, оваа разлика е сигнификантна за ниво на $p<0,05$, односно, фиксните надоместоци од метал акрилат значајно почесто се карактеризирани со појава на дентален плак во гингивалната третина.

Табела 5. ИДП - Метал-акрилатни коронки / Метал-керамички коронки

ИДП Индекс на дентален плак	Метал-акрилатни коронки		Метал-керамички коронки	
	N	%	N	%
Нема дентален плак	/	/	6	15,0
Има дентален плак	40	100	34	85,0
Вкупно	40	100	40	100

Yates corrected=4,5 df=1 *p=0,03

Граф. приказ 5. ИДП - Метал-акрилатни коронки / Метал-керамички коронки



Вредностите на Индексот на дентален плак (ИДП) кај двете групи испитаници се прикажани во табела 6 и графички приказ 6. Во групата метал акрилатни коронки најголем е бројот и процентот на испитаници 18 (45%) кои имаат вредност на индексот од 0,5 додека во групата метал керамички коронки вредноста на индексот од 0,2 е најчесто измерена вредност кај 12(30%) од испитаниците. Статистички високо сигнификантна е разликата во вредностите на ИДП меѓу пациентите со метал акрилатни и метал керамички коронки ($p<0,01$).

Вредността на индексот на дентален додека-группов испитаници со метални коронки се движат од 0,4 до 0,9, додека за групата испитаници со

Табела 6. ИДП - Метал-акрилатни коронки / Метал-керамички коронки

ИДП	Метал-акрилатни коронки		Метал-керамички коронки	
	N	%	N	%
0	/	/	6	15,0
0,2	/	/	12	30,0
0,3	/	/	8	20,0
0,4	8	20,0	6	15,0
0,5	18	45,0	3	7,5
0,6	3	7,5	3	7,5
0,7	1	2,5	2	5,0
0,8	9	22,5	/	/
0,9	1	2,5	/	/
Вкупно	40	100	40	100

Mann-Whitney U=216,5 Z=5,61 *p=0,000000

Граф. приказ 6. ИДП - Метал-акрилатни коронки / Метал-керамички коронки



со тешка и критична приказ в приказана ја дистрибуцијата на индексот на дентален додека-группов испитаници со метални коронки на метал-акрилатни и метал-керамички фикси постепено

Вредноста на Индексот на дентален плак во групата испитаници со акрилатни коронки се движи од 0,4 до 0,9, додека во групата испитаници со керамички коронки се движи во интервал од 0 до 0,7.

Просечната вредност на Индексот на дентален плак во групата метал акрилатни фиксни надоместоци изнесува $0,57 \pm 0,15$, и е високо сигнификантно поголема од просечната вредност на овој индекс во групата метал керамички надоместоци, чија што вредност е $0,297 \pm 0,19$. (табела 7, графички приказ 7)

Табела 7. ИДП - Метал-акрилатни коронки / Метал-керамички коронки

Група коронки	Descriptive Statistics (ИДП)					
	Valid N	mean	Std.Dev.	Min.	Max.	median
Метал-акрилатни	40	0,57	0,15	0,4	0,9	0,5
Метал-керамички	40	0,297	0,19	0,0	0,7	0,3

t-test for independent samples =7,02 * $p=0,000000$

Граф. приказ 7. ИДП - Метал-акрилатни коронки / Метал-керамички коронки



Во табела 8 и графички приказ 8 прикажана е дистрибуцијата на вредностите на Индексот на гингивална инфламација (ИГИ) кај испитаниците носители на метал акрилатни и метал керамички фиксни протетски

надоместоци. Вредноста на индексот од 0,8 е најчесто регистрирана меѓу пациентите со метал акрилатна коронка 12(30%), додека во групата пациенти со метал керамичка коронка најголем број и процент 8(20%) имаат ИГИ со вредност од 0,2. Тестираната разлика меѓу двете групи испитаници во однос на вредностите на ИГИ е високо сигнификантна, односно значајна ($p<0,01$).

Табела 8. ИГИ - Метал-акрилатни коронки / Метал-керамички коронки


ИГИ	Метал-акрилатни коронки		Метал-керамички коронки	
	N	%	N	%
0,2	/	/	8	20,0
0,3	/	/	7	17,5
0,33	/	/	1	2,5
0,4	/	/	/	/
0,5	2	5,0	6	15,0
0,6	3	7,5	3	7,5
0,7	/	/	2	5,0
0,8	12	30,0	5	12,5
0,9	6	15,0	/	/
1	7	17,5	4	10,
1,2	5	12,5	3	7,5
1,4	3	7,5	1	2,5
1,5	2	5,0	/	/
Вкупно	40	100	40	100

Mann-Whitney U=321,5 Z=4,6 * $p=0,000004$

Вредноста на Индексот на гингивална инфламација во групата испитаници со метал акрилатни коронки се двоји во интервал од 0,5 до 1,5, со просечна вредност од 0,95±0,36, додека во групата со метал керамички коронки вредностите на овој индекс се дубоки во интервал од 0,2 до 1,4, со просечна вредност од 0,58±0,34. Статистичката валидна доказателност на просечната вредност на ИГИ меѓу двете групи испитаници е високо значајна ($p<0,01$). Инфламацијата на гингивата е високо

активно поддржано по интраподграѓање на метал-акрилатни коронки во соодветство со метал-керамичките коронки (Граф.8, приказ 8).

Граф. приказ 8. ИГИ - Метал-акрилатни коронки / Метал-керамички коронки



Вредноста на Индексот на гингивална инфламација во групата испитаници со метал акрилатни коронки се движи во интервал од 0,5 до 1,5, со просечна вредност од $0,95 \pm 0,26$, додека во групата со метал керамички коронки вредностите на овој индекс се движат во интервал од 0,2 до 1,4, со просечна вредност од $0,58 \pm 0,34$. Статистичката анализа разликата во просечните вредности на ИГИ меѓу двете анализирани групи ја потврди како високо сигнификантна ($p < 0,01$). Инфламацијата на гингивата е високо

значајно повеќе изразена по инкорпорирање на метал акрилни коронки во споредба со метал керамички коронки. (табела 9, графички приказ 9)


Изследувањето по инкорпорација на метал-акрилатни коронки. Како што може да се забележи, кај повеќе од 50% пациенти со метал акрилатни коронки, спасочна ИГИ(62,5%) се детектира расточија на касиле, додека во групата пациенти со метал керамички коронки тој број и процент именува 10(40%). Статистички, имаа разлика кога постои меѓу двете групи испитаници во однос на присуство

Табела 9. ИГИ - Метал-акрилатни коронки / Метал-керамички коронки

Група коронки	Descriptive Statistics (ИГИ)					
	Valid N	mean	Std.Dev.	Min.	Max.	median
Метал-акрилатни	40	0,95	0,26	0,5	1,5	0,9
Метал-керамички	40	0,58	0,34	0,2	1,4	0,5

t-test for independent samples=5,43 *p=0,000001

Граф.приказ 9. ИГИ - Метал-акрилатни коронки / Метал-керамички коронки



Во табела 10 и графички приказ 10 презентирани се резултатите од неметриката анализа на рентген снимките на забите носачи, во однос на постоењето на ресорпција на алвеоларната коска. Како што може да се забележи, кај повеќе од 50% пациенти со метал акрилатни коронки, поточно 25(62,5%) се детектира ресорпција на коска, додека во групата пациенти со метал керамички коронки тој број и процент изнесува 16(40%). Статистички, оваа разлика која постои меѓу двете групи испитаници во однос на присуство или отсуство на ресорпција на алвеоларната коска се потврди како сигнификантна, односно значајна за ниво на $p<0,05$. Ресорпција на алвеоларна коска значајно почесто се детектира кај испитаниците од групата со метал-акрилатни коронки.

**Табела 10. Ресорпција на коска - Метал-акрилатни коронки /
Метал-керамички коронки**

Ресорпција на коска	Метал-акрилатни коронки		Метал-керамички коронки	
	N	%	N	%
Има	25	62,5	16	40,0
Нема	15	37,5	24	60,0
Вкупно	40	100	40	100


Yates corrected=4,05 df=1 * $p=0,044$

**Табела 11. Индекс на ресорпција - Метал-акрилатни коронки /
Метал-керамички коронки**

Група носачи	Descriptive Statistics (Mean-Plus-SD)			
	mean	SD	Min	Median
Метал- акрилатни	1,72	0,63	0,0	1,725
Метал- керамички	1,62	0,67	0,8	1,225

t-Test for Independent samples=1,4 p=0,16

Граф. приказ 10. Ресорпција на коска - Метал-акрилатни коронки /
Метал-керамички коронки



Во нашето истражување степенот на ресорпција на алвеоларната коска го анализираме и преку користење на Miller-Pezlerov-иот индекс.

Просечните вредности на овој индекс се $1,78 \pm 0,93$ во групата метал акрилатни коронки, и $1,52 \pm 0,66$ во групата метал керамички коронки. Разликата во просечните вредности на Miller-Pezlerov-иот индекс статистички е несигнификантна, односно незначајна ($p>0,05$). (табела 11, графички приказ 11)


Табела 11. Индекс на ресорпција - Метал-акрилатни коронки /
Метал-керамички коронки

Група коронки	Descriptive Statistics (Miller-Pezler-ов индекс)					
	Valid N	mean	Std.Dev.	Min.	Max.	median
Метал-акрилатни	40	1,78	0,93	0,63	3,63	1,725
Метал-керамички	40	1,52	0,66	0,6	3,63	1,325

t-test for independent samples=1,4 p=0,16

Табела 12. Естетика - Метал-акрилатни / Метал-керамички коронки

Граф. приказ 11. Индекс на ресорција - Метал-акрилатни коронки /
Метал-керамички коронки



Двете групи испитаници беа анализирани и во однос на естетскиот аспект на фиксниот протетски надоместок. Проценката на естетиката беше извршена со клинички преглед. Резултатите презентирани во табела 12 и графички приказ 12 покажуваат дека 15(37,5%) коронки од акрилат и 24(60%) коронки од керамика даваат задоволителна естетика што подразбира поклопување на бојата, нијансата и/или транслуценција на реставрацијата на соседните заби. И статистички, разликата меѓу испитаниците со метал акрилатни и метал керамички коронки во однос на задоволителна и нездоволителна естетика ја потврдува како сигнификантна ($p>0,05$). Можеме да заклучиме дека видот на материјалот од кој е направен фиксниот протетски надоместок има значајно влијание на естетиката на устата по неговата поставување.


Изведените етапи на изучувањето ја докажуваат дека високата естетика е оценета како добра, што според USPHS е покажувач на високот на естетички коронки. Но стоматички, разликата во естетика и речта оптузија може испитаниците со коронки од акрилат и керамика се покажа како несигнификантна, односно некласифицирана. (табела 13, графички приказ 13).

Табела 12. Естетика - Метал-акрилатни / Метал-керамички коронки

Естетика	Метал-акрилатни коронки		Метал-керамички коронки	
	N	%	N	%
Задоволува	15	37,5	24	60,0
Не задоволува	25	62,5	14	40,0
Вкупно	40	100	40	100

Yates corrected=4,16 df=1 *p=0,041

Граф. приказ 12. Естетика - Метал-акрилатни / Метал-керамички коронки




Компаративната анализа меѓу двете групи испитаници преку клинички преглед опфати и проценка на оклузијата. Според критериумите на USPHS кај мнозинството испитаници и во двете групи оклузиониот контакт е оценет како alfa, што означува нормален оклузален контакт (87,5% vs 95%). Кај останатите 12,5% испитаници со метал акрилатни коронки и 5% со метал керамички коронки оклузијата е оценета како gama, што според USPHS е еквивалент на отсуство на оклузален контакт. Но, статистички, разликата во alfa и gama оклузија меѓу испитаниците со коронки од акрилат и керамика се покажа како несигнификантна, односно незначајна. (табела 13, графички приказ 13)

Табела 13. Оклузија - Метал-акрилатни / Метал-керамички коронки

Оклузија	Метал-акрилатни коронки		Метал-керамички коронки	
	N	%	N	%
Gama	5	12,5	2	5,0
Alfa	35	87,5	38	95,0
Вкупно	40	100	40	100

Yates corrected=0,62 df=1 p=0,43

Граф. приказ 13. Оклузија - Метал-акрилатни / Метал-керамички коронки




Пациентите со фиксен надоместок од акрилат и оние со фиксен надоместок од керамика се разликуваат значајно и во однос на присуство на секундарен кариес ($p<0,05$). Овој статистички коментар се должи на резултатите од истражувањето кои покажаа дека кај 25 (62,5%) испитаници со метал акрилатни коронки и 16 (40%) со метал керамички коронки се регистрира присуство на секундарен кариес, односно дисколорација и запирање и или пенетрација на сондата во површината на енамелот околу протезата. Во групата метал акрилатни коронки се регистрира статистички сигнификантно почесто јавување на секундарен кариес. (табела 14, графички приказ 14)

Табела 14. Секундарен кариес - Метал-акрилатни / Метал-керамички коронки

Секундарен кариес	Метал-акрилатни коронки		Метал-керамички коронки	
	N	%	N	%
Има	25	62,5	16	40,0
Нема	15	37,5	24	60,0
Вкупно	40	100	40	100

Yates corrected=4,16 df=1 *p=0,041

Граф. приказ 14. Секундарен кариес - Метал-акрилатни / Метал-керамички коронки



III. испитаници со метал акрилатни коронки

Времетраењето на носење на метал акрилатните фиксни надоместоци во оваа група испитаници се движи од 5 до 10 години, што е еден и од критериумите за вклучување во студијата. Просечното време на носење е $6,7 \pm 1,6$ години. Пресметаната пак средна вредност, односно медијана покажува дека 50% испитаници од оваа група имаат коронка од метал акрилат повеќе од 6 години.


(табела 15, графички приказ 15).

Графичката приказ 15 ја докажува статистичка значимка ($p<0,001$)

Табела 15. Време на носење на метал акрилатни коронки


Група	Descriptive Statistics (време на носење)					
	N	mean	min.	max.	Std.dev.	median
Метил-акрилатни коронки	40	6,7	5,0	10,0	1,6	6,0

Граф.приказ 15. Време на носење на метал акрилатни коронки




Графичкиот приказ 16 ја прикажува испитуваната корелација, односно поврзаност меѓу времето на носење на фиксниот надоместок и вредноста на Индексот на дентален плак во групата пациенти носители на метал акрилатни коронки. Според вредноста на Pearson-овиот коефициент на линеарна корелација од 0,76 меѓу овие два параметри постои позитивна, односно директна корелација, што значи дека подолгото носење на фиксниот надоместок од акрилат е асоцирано со повисоки вредности на овој индекс, и обратното. Испитуваната корелација е и статистички високо сигнификантна, односно значајна ($p<0,001$)

Граф. приказ 16. Време на носење – ИДП




Меѓу времето на носење на метал акрилатните коронки и вредностите на Индексот на гингивална инфламација постои позитивна, односно директна корелација, односно поврзаност ($r=0,93$). Јачината на оваа поврзаност е многу силна и статистички високо сигнификантна ($p<0,0001$). Тоа значи дека кај пациентите носители подолго време на овој вид на надоместоци измерени се високи вредности на ИГИ, и обратното, пократко време на носење на метал акрилатна коронка е асоцирано со ниски вредности на овој индекс. (графички приказ 17)

Граф. приказ 17. Време на носење – ИГИ




Помеѓу времето на носење на фиксните акрилатни надоместоци и вредностите на Периодонталниот индекс постои статистички сигнификантна корелација со умерен интензитет ($r=0,93$ $p<0,0001$). Тоа покажува дека каде пациенти носители на метал акрилатни коронки подолго време почеста е и појавата на гингивит, гингивит со периодонтален цеб или деструкција и губење на функцијата на забите. (графички приказ 18)

Граф. приказ 18. Време на носење – ПИ



Pearson-овиот коефициент за испитуваната корелација меѓу времето на носење на метал акрилатните коронки и вредностите на Miller-Pezler-овиот индекс има вредност од $r=0,33$ и $p<0,05$. Овие вредности покажуваат дека сигнификантна поврзаност меѓу овие два параметри постои, односно подолготрајно носење на акрилатните коронки е асоцирано со повисоки вредностите на индексот на алвеоларна ресорпција, и обратното. (графички приказ 19)

Граф. приказ 19. Време на носење – Индекс на ресорпција



Во табела 16, табела 17, графички приказ 20 и графички приказ 21 прикажани се просечните времиња на носење на метал акрилатни коронки кај испитаниците кои имаат и кои немаат ресорпција на алвеоларната коска и секундарен кариес. Резултатите покажуваат дека испитаниците од оваа група кај кои постои ресорпција на алвеоларната коска и кај кои се детектира секундарен кариес просечно ги носат акрилатните коронки $7,4 \pm 1,6$ години, што е сигнификантно подолго време од просечното време на носење на акрилатните коронки кај испитаниците без ресорпција на коската и без секундарен кариес $5,6 \pm 0,9$.


Табела 16. Време на носење – Ресорпција на коска

Ресорпција на коска	N	Време на носење (mean \pm SD)	Тестирани разлики t-test for independent samples
Има	25	7,36 \pm 1,63	
Нема	15	5,6 \pm 0,9	t=3,83 *p=0,00047


Табела 17. Време на носење – Секундарен кариес

Секундарен кариес	N	Време на носење (mean \pm SD)	Тестирани разлики t-test for independent samples
Има	25	7,36 \pm 1,63	
Нема	15	5,6 \pm 0,9	t=3,83 *p=0,00047

Граф. приказ 20. Време на носење – Ресорпција на коска



Граф. приказ 21. Време на носење – Секундарен кариес



Времето на носење на метал акрилатните коронки сигнификантно влијае на естетиката на устата по нивното ставање ($p<0,05$). Овој статистички коментар е резултат на тестираната разлика меѓу просечната должина на носење на акрилатните коронки кои даваат задоволителна естетика и акрилатните коронки кои незадоволуваат од естетски аспект ($6,71\pm1,8$ вс $6,695\pm1,55$). Незадоволството од носењето на коронка од акрилат е значајно поголемо кај оние кои истите ги имаат подолго време (табела18, графички приказ 22).

Табела 18. Време на носење – естетика

Естетика	N	Време на носење (mean \pm SD)	Тестирана разлика <i>t-test for independent samples</i>
Не задоволува		$7,36\pm1,63$	$t=3,83 *p=0,00047$
Задоволува		$5,6\pm0,92$	

Граф. приказ 22. Време на носење – естетика



IV. испитаници со метал керамички коронки


Времетраењето на носење на метал керамичките фиксни надоместоци во оваа група испитаници се движи од 5 до 10 години, со што е исполнет и условот за вклучување во студијата. Пресметаната пак средна вредност, односно медијана покажува дека 50% испитаници од оваа група имаат коронка од метал керамика повеќе од 6 години.

(табела 19, графички приказ 23).


Табела 19. Време на носење на метал керамички коронки

Група	Descriptive Statistics (време на носење)					
	N	mean	min.	max.	Std.dev.	median
Метил-керамички коронки	40	6,4	5,0	10,0	1,5	6,0

Граф. приказ 23. Време на носење на метал керамички коронки




Граф. приказ 24. Време на носење – ИДП



$$r=0,4 *p=0,011 \text{ Sig.}$$

Меѓу времето на носење на метал керамичките фиксни надоместоци и вредностите на Индексот на гингивална инфламација (ИГИ) постои позитивна, статистички сигнификантна корелација ($r=0,33$ $p<0,05$). Тоа значи дека со зголемување на должината на носење на метал керамичките коронки се зголемуваат и вредностите на овој индекс, и обратното. Појавата на воспаление на гингивата е сигнификантно поврзана, односно асоцирана со подолготрајно носење на метал керамички коронки. (графички приказ 25)


Граф. приказ 25. Време на носење – ИГИ



Позитивна, директна корелација се регистрира меѓу времето на носење на метал керамичките коронки и Периодонталниот индекс (ПИ). Овој коментар е резултат на пресметаната вредност на Pearson-овиот коефициент на линеарна корелација од $r=0,33$, што покажува дека подолготрајното носење на метал керамички коронки е асоцирано со поголеми вредности на Периодонталниот индекс, и обратното. Оваа корелација е и статистички сигнификантна за ниво на $p<0,05$. (графички приказ 26)

Фигурата поддржани со доколкуваат и вредностите на индексот, и обратното. Тестираниот коефициент е и статистички сигнификантен, односно значи се $r=0,33$ (графички приказ 27).


Граф. приказ 26. Време на носење – ПИ



Во табела 29, табела 30, табела приказ 26 и графички приказ 27

Времето на носење на фиксните надоместоци од метал керамика е во позитивна, директна поврзаност со вредностите на Miller-Pezler-овиот индекс. Вредноста на оваа корелација, пресметана преку Pearson-овиот коефициент изнесува 0,39. Овие резултати означуваат дека двата испитувани параметри, должината на носење на метал керамичките коронки и вредностите на Индексот на алвеоларна ресорпција се менуваат правопропорционално, со зголемување на времето на носење на овие фиксни надоместоци се зголемуваат и вредностите на индексот, и обратното. Тестиралиот коефициент е и статистички сигнификантен, односно значен за $p<0,05$. (графички приказ 27)

Граф. приказ 27. Време на носење – Индекс на ресорпција



Во табела 20, табела 21, графички приказ 28 и графички приказ 29 прикажана е просечната должина на носење на метал керамички коронки кај испитаници кои имаат и кои немаат ресорпција на алвеоларната коска и секундарен кариес. Резултатите покажуваат дека испитаниците од оваа група кај кои постои ресорпција на алвеоларната коска и кај кои се детектира секундарен кариес просечно ги носат метал керамичките коронки $6,87 \pm 1,86$ години, што е несигнификантно подолга должина од просечната должина на носење на метал керамичките коронки кај испитаниците без ресорпција на коската и без секундарен кариес $6,08 \pm 1,14$.

Граф. приказ 28. Време на носење – секундарен кариес

Табела 20. Време на носење – ресорпција на коска


Ресорпција на коска	N	Време на носење (mean \pm SD)	Тестирана разлика t-test for independent samples
Има	23	6,875 \pm 1,86	
Нема	17	6,08 \pm 1,14	t=1,67 p=0,1

Табела 21. Време на носење – секундарен кариес

Секундарен кариес	N	Време на носење (mean \pm SD)	Тестирана разлика t-test for independent samples
Има	23	6,875 \pm 1,86	
Нема	17	6,08 \pm 1,14	t=1,67 p=0,1

Времето на носење на метал короничните коронки синонимично впаѓа

Граф. приказ 28. Време на носење – ресорпција на коска



Граф. приказ 29. Време на носење – секундарен кариес




Времето на носење на метал керамичките коронки сигнификантно влијае на естетиката на устата по нивното ставање ($p<0,05$). Овој статистички коментар е резултат на тестираната разлика меѓу просечната должина на носење на метал керамичките коронки кои даваат задоволителна естетика и кои не задоволуваат од естетски аспект ($6,71\pm1,8$ вс $6,695\pm1,55$). Нездадоволството од носењето на метал керамичката коронка е значајно поголемо кај оние кои истите ги имаат подолго време (табела 22, графички приказ 30)

Табела 22. Време на носење – естетика

Естетика	N	Време на носење (mean \pm SD)	Тестирани разлики <i>t-test for independent samples</i>
Не задоволува		$6,875\pm1,86$	$t=1,67$ $p=0,1$
Задоволува		$6,08\pm1,14$	

Граф. приказ 30. Време на носење – естетика



5.0. ДИСКУСИЈА

Фиксно-протетичките надоместоци имаат многубројни и првокачествени улоги во зачувувањето на здравјето на човекот и стоматолошките системи. Задачата на протетичкиот третман е да ја зачува нормалната структура на пародонтиумот, да обезбеди добра функција, естетика и да начин симулкува или критерија предстаналите заби и околните тканки. Сите твоја зависи од складноста на одлукајата и артикулацијата, меѓувлиничките односи, состојбата на забите носачи и након тој повторен влез и околните маки глави.

Во практиката се јавуваат како најчести причинители на неуспехот на фикснопротетичките надоместоци по одреден временски период на кое се вбројуваат карнесот, лекавитот и пародонтитот, а како предизвикувачи се бактериите во раковалимот и рубогигидалниот блок кој настанува поради недоволна хигиена. Предиклонирано место за агумуација на денталниот блок се претежно работ на короната, десирните површини на забите кои ја штитат интровертидената папиле и местото на слојување на телото на мостот и набоните. Овие поддржаваат додека грижа за одржување на добар хигиена за да не се скумулира денталниот блок.

Материјалот кој е изработен фикснопротетичкиот надоместок има голема улога за трајност на протетичките надоместоци. Најфател трајност имаат фасетираните надоместоци кои во неколку години ја губат својата естетска вредност ако не речурат на професионална боја, оцветување или пагење на фасетите. Поради трајност б ѕимдентграѓа кај тивтал-керамичките надоместоци кои имаат подолга трајност особено вој добро се обесрува хигионите во употреба.

Во нашето јутрвакување во однос на брадиостите на Индостот на плаќајашан блок кој исполнуваат со металакрилатни и метал-израчни корони во устата, исто тако ја разговара кај сите испитаници со метал-акрилатни корони(100%) и кај 85% од испитаниците со метал-израчни корони. Статистички, оваа разлика е статистичка за нив.

ДИСКУСИЈА

6.0. ДИСКУСИЈА

Фиксно-протетичкиот надоместок мора да има заштитна и превентивна улога во зачувувањето на здравјето на сите делови на стоматогнатниот систем. Задачата на протетичкиот третман на лекување е да ја зачува нормалната структура на пародонциумот, да обезбеди добра функција, фонетика, естетика и да ни ги оштетува или иритира преостанатите заби и околните меки ткива. Сето тоа зависи од сочуваноста на оклузијата и артикулацијата, меѓувиличните односи, состојбата на забите носачи и нивниот потпорен апарат и околните меки ткива.

Во литературата како најчести причинители на неуспехот на фикснопротетичките надоместоци по одреден временски период на носење се вбројуваат кариесот ,гингвитет и парадонтитот, а како предизвикувачи се бактериите во гингивалниот и субгингивалниот плак кој настанува поради недоволна хигиена . Предиспонирачки места за акумулација на денталниот плак се претежно работ на коронката , допирните површини на забите кои ја штитат интерденталната папила и местото на спојување на телото на мостот и коронките. Овие подрачја бараат поголема грижа за одржување на добра хигиена за да не се акумулира денталниот плак.

Материјалот од кој е изработен фикснопротетичкиот надоместок има голема улога за трајноста на протетичкиот надоместок. Најкратка трајност имаат фасетираните надоместоци кои за неколку години ја губат својата естетска вредност како резултат на промена на бојата, оштетување или паѓање на фасетката. Подолга трајност е евидентирана кај метал-керамичките надоместоци кои имаат подолга трајност особено ако добро се одржува хигиената во устата.

Во нашето истражување во однос на вредностите на Индексот на гингивален плак кај испитаниците со металакрилатни и металкерамички коронки во устата, истиот се регистрира кај сите испитаници со метал акрилатни коронки(100%) и кај 85% од испитаниците со метал керамички коронки. Статистички, оваа разлика е сигнификантна за ниво на $p<0,05$,

односно, фиксните надоместоци од метал акрилат значајно почесто се карактеризирани со појава на дентален плак во гингивалната третина

Walton(2003). во своите истражувања добил полоши резултати за ПИ кај металакрилатните коронки во споредба со метал-керамичките коронки но без статистичка сигнификантност.

Тоа се поклопува со резултатите од нашето истражување Но сепак може да се заклучи дека акрилатот како материјал со гоидини се троши а со тоа и неговата површина станува рапава-груба и тогаш создава добри услови за акумулација на плакот.

Во нашето истражување кај метал-керамичките коронки најдовме помали вредности за ПИ, што покажува дека сепак керамиката како материјал за фасетирање на коронките кај нашите испитаници не е погоден материјал за таложење на плакот.

Но Valderhaug(37), во своте истражување не добил статистички значајни разлики во вредностите на ПИ помеѓу двете групи на коронки изработени од различит материјал

За испитување на состојбата на гингивата, во нашето истражување го коростевме ГИ на Silness и Loe.

Вредноста на Индексот на гингивална инфламација (ИГИ) од 0,8 е најчесто регистрирана меѓу пациентите со метал акрилатна коронка 12(30%), додека во групата пациенти со метал керамичка коронка најголем број и процент 8(20%) имаа ИГИ со вредност од 0,2.

Тестираната разлика меѓу двете групи испитаници во однос на вредностите на ИГИ е високо сигнификантна, односно значајна ($p<0,01$).

Вредноста на Индексот на гингивална инфламација во групата испитаници со метал акрилатни коронки се движи во интервал од 0,5 до 1,5, со просечна вредност од $0,95\pm0,26$, додека во групата со метал керамички коронки вредностите на овој индекс се движат во интервал од 0,2 до 1,4, со просечна вредност од $0,58\pm0,34$. Статистичката анализа на разликата во просечните вредности на ИГИ меѓу двете анализирани групи ја потврди како високо сигнификантна ($p<0,01$). Инфламацијата на гингивата е високо

значајно повеќе изразена по инкорпорирање на метал акрилатните коронки во споредба со метал керамички коронки.

Valderhaug(13), при неговото истражување утврдил поголема застапеност на ГИ исто така кај метал акрилатните коронки. Сметаме дека причина за тоа може да биде начинот на препарација и несоодветниот однос на работ на коронката во пределот на демаркационата линија

Работ на коронката, слаба адаптација на работ на коронката, лоши морфолошки контури на протетскиот надоместок и грубоста на нивните површини многу често се поврзани со ингламација на периодонталното ткиво.

Тоа го потврзува и резултатите од нашето истражување.

Затоа може да се каже дека несоодветните протетски надоместоци негативно делуваат на здравјето на пародонталното ткиво и се многу важен етиолошки фактор при заболувањето на пародонциумот.

Според Silness(39) неколку студии покажале дека позицијата на работ на коронката во однос на гингивата може значително да влијае на гингивалниот индекс, како и на длабочината на џебот и позицијата на епителниот припој. Важни фактори за долгорочната прогноза се соодветниот третман на пародонталните лезии, одржувањето на здрав пародонциум, внимателното планирање, дизајн и изработка на протетска конструкција. Wirz (44), му посветил посебно внимание на перио-профилактичната улога на привремените и дефинитивните фикснопротетски конструкции и потребата за здрав и стабилизиран пародонциум со цел да се постигне долгорочен успех .

Еден од поважните знаци на оболување на пародонталното ткиво е ресорпцијата на алвеоларната коска кое лесно може да се процени со РТГ снимка.

Во нашето истражување кај повеќе од 50% пациенти со метал акрилатни коронки, поточно 25(62,5%) се детектира ресорпција на коска, додека во групата пациенти со метал керамички коронки тој број и процент изнесува 16(40%).

Статистички, оваа разлика која постои меѓу двете групи испитаници во однос на присуство или отсуство на ресорпција на алвеоларната коска се потврди како сигнификантна, односно значајна за ниво на $p<0,05$. Ресорпција на алвеоларна коска значајно почесто се детектира кај испитаниците од групата со метал-акрилатни коронки.

Степенот на ресорпција на алвеоларната коска го анализираме и преку користење на Miller-Pezlerov-иот индекс. Просечните вредности на овој индекс се $1,78\pm0,93$ во групата метал акрилатни коронки, и $1,52\pm0,66$ во групата метал керамички коронки. Разликата во просечните вредности на Miller-Pezlerov-иот индекс статистички е несигнификантна, односно незначајна ($p>0,05$)

Valderhaug(5), во својата студија која траела 15 години, кај субгингивално поставени фиксни протетски надоместоци, не нашле статистички големи разлики во губитокот на коската на ретроалвеоларни снимки направени кај носители на коронки и кај контролната група без коронки

Leemtroе и соработниците(6), ги испитувале фиксните надоместоци кои биле во устата на испитаниците пет и повеќе години. Тиеи евидентирале ресорпција на алвеоларната коста и кај испитаната група а исто така и кај контролната група.

Двете групи испитаници беа анализирани и во однос на естетскиот аспект на фиксниот протетски надоместок. Проценката на естетиката беше извршена со клинички преглед. Резултатите презентирани покажуваат дека 15(37,5%) коронки од метал акрилат и 24(60%) коронки од метал керамика даваат задоволителна естетика што подразбира поклопување на бојата, нијансата и/или транслуценција на реставрацијата со соседните заби. И статистички, разликата меѓу испитаниците со метал акрилатни и метал керамички коронки во однос на задоволителна и нездоволителна естетика ја потврдува како сигнификантна ($p>0,05$).

Можеме да заклучиме дека видот на материјалот од кој е направен фиксниот протетски надоместок има значајно влијание на естетиката на устата по неговата поставување.

Трајноста на надоместоците може да биде компромитирана и како резултат на една фрактура или пак лоша естетика (3).

Во своите испитувања Oginni(18), како можна компликација ја спомнува и фрактурата на керамиката кај метало керамичките конструкции со компромитирана естетика.

Компаративната анализа меѓу двете групи испитаници преку клинички преглед опфати и проценка на оклузијата. Според критериумите на УСПХС кај мнозинството испитаници и во двете групи оклузалниот контакт е оценет како нормален оклузален контакт (87,5% vs 95%). Кај останатите 12,5% испитаници со метал акрилатни коронки и 5% со метал керамички коронки отсуствуваше оклузален контакт. Но, статистички, разликата во оклузијата меѓу испитаниците со коронки од акрилат и керамика се покажа како несигнификантна, односно незначајна. Како причина за неуспех во 35% од случаевите Ettala i Ylitaho (17) ги потенцираат проблемите во оклузалните односи кај забите носачи на фикснопротетските надоместоци.

Valderhaug и соработниците (37), преку своите испитувања утврдиле дека во текот на првите 10 години, кариес инциденцата била мала но со висок стандард на орална хигиена, а ендодонтските компликации не се поради лошата орална хигиена и кариесот, туку поради оперативните процедури како широк поим. Фреквенцијата на кариесот е понизок од фреквенцијата на пародонталниот цеп, иако тоа е релативно висока фреквенција во споредба со наодите на некои други автори кои не ги регистрирале кариозните лезии во времетраење од десет години или во споредба со истражувањата на Carlson (38) кој укажува на фактот дека кариесот е ретка особеност, а на друга страна, Libby и соработниците (35) тврдат дека цервикалниот кариес е најчеста причина за неуспехот на фиксно-протетските надоместоци. Резултатите од оваа студија откриле повисока инциденца на пародонталниот цеп одколку на цервикалниот кариес.

Пациентите со фиксен надоместок од акрилат и оние со фиксен надоместок од керамика се разликуваат значајно и во однос на присуство на секундарен кариес ($p<0,05$). Овој статистички коментар се должи на

результатите од истражувањето кои покажаа дека кај 25 (62,5%) испитаници со метал акрилатни коронки и 16 (40%) со метал керамички коронки се регистрира присуство на секундарен кариес, односно дисколорација и запирање и или пенетрација на сондата во површината на енамелот околу протезата. Во групата метал акрилатни коронки се регистрира статистички сигнификантно почесто јавување на секундарен кариес.

Според McComb(4), Valderhaug(5), Leemtroe(6) и Palmqvist(7), одредени клиничките студии покажале дека секундарниот кариес и недостатокот на рetenцијата се главните причини за традиционален неуспех кај коронките и мостовите.

Причините за неуспех се мултипни, а кариесот се повеќе се споменува како заедничка кауза. Трајноста зависи и од видот на фиксно-протетскиот надоместок (1).

Carlsson (4), тврди дека кариесот околу носачите е најчеста причина на губење на рetenцијата на фиксно-протетичкиот надоместок. Оптимално маргиналната прецизност и рetenциската форма се важни предуслови за трајноста, вклучувајќи ја и добрата орална хигиена на пациентот. Во одделни студии, кариесот и губењето на рetenцијата биле евидентирани како главни причини кои ги комплицираат перформансите на фиксно-протетичките надоместоци (10, 15).

Како најчести причини за неуспесите кај фиксно-протетските надоместоци се спомнуваат губењето на рetenцијата, механичката грешка-кршењето на керамичката фасета, проблемите со забите носачи, (секундарен кариес, периодонтална болест, губење на виталитетот).

Според Bedran-de-Castro и соработниците (32) Механичките оптеретувања по цементирањето како и температурните промени се смета дека се фактори кои ја фаворизираат пенетрацијата на течностите, бактериите и јоните помеѓу забните сидови и реставративниот материјал (металкерамика или металакрилат).

Пенетрацијата на течностите е динамичен феномен и се манифестира со секундарен кариес, постоперативна хиперсензитивност, пулпарно воспаление и евентуално потреба за замена на реставрацијата (33).

Испитувањето се случува во забно-цементниот простор кој има поголемо биолошко значење во споредба со тоа што се случува на цементореставративниот простор, откако се утврди дека тоа е честа причина за развој на секундарен кариес, постоперативна сензитивност, воспаление и некроза на пулпата (34).

Walton и соработниците (28,16) како и Libby (35), се на мнение дека забниот кариес е виновен за неуспех кај 22,20% до 38,00% на неуспешни реставрации. Во овие испитувања секундарниот кариес е забележен кај 40% од реставрациите.

Valderhaug (37), преку своите испитувања дошол до сознанието дека во текот на првите 10 години, кариес инциденцата била мала но со висок стандард на орална хигиена, а ендодонтските компликации не се поради лошата орална хигиена и кариесот, туку поради оперативните процедури како широк поим. Фреквенцијата на кариесот е понизок од фреквенцијата на пародонталниот ѕеп, иако тоа е релативно висока фреквенција во споредба со наодите на некои други автори кои не ги регистрирале кариозните лезии во времетраење од десет години или во споредба со истражувањата на

Carlson (38), укажува на фактот дека кариесот е ретка особеност, а на другата страна, Libby и соработниците (35) тврдат дека цервикалниот кариес е најчеста причина за неуспехот на фиксно-протетските надоместоци.

Испитувањата на Zöllner и Gaengler (42), кој ги анализирале причините за неуспехот на 121 реставрации во период од 11-години, покажала дека во рамките на 5-годишниот период, 10% од реставрациите изработени на витални заби (по третман на длабок кариес) е потребно да се заменат поради ендодонтски компликации по цементирањето.

Во однос на поврзаноста на времето на носење на фиксниот надоместок и вредноста на Индексот на дентален плак во групата пациенти носители на метал акрилатни коронки, вредноста на Pearson-овиот коефициент на линеарна корелација од 0,76 укажува на фактот дека меѓу овие два параметри постои позитивна, односно директна корелација, што значи дека подолгото носење на фиксниот надоместок од акрилат е асоцирано со повисоки вредности на овој индекс, и обратното.

Испитуваната корелација е и статистички високо сигнификантна, односно значајна ($p<0,001$)

Меѓу времето на носење на метал акрилатните коронки и вредностите на Индексот на гингивална инфламација постои позитивна, односно директна корелација, односно поврзаност ($r=0,93$). Јачината на оваа поврзаност е многу силна и статистички високо сигнификантна ($p<0,0001$). Тоа значи дека кај пациентите носители подолго време на овој вид на надоместоци измерени се високи вредности на ИГИ, и обратното, пократко време на носење на метал акрилатна коронка е асоцирано со ниски вредности на овој индекс.

Holm и соработниците(14), ги испитувале промените на гингивата во зависност од времето на носење. Тие заклучиле дека должината на носење на коронките знатно влијае на степенот на оралната хигиена и на гингивалната инфламација.

Ова кореспондира со резултатите од нашето истражување.

Pearson-овиот коефициент за испитуваната корелација меѓу времето на носење на метал акрилатните коронки и вредностите на Miller-Pezler-овиот индекс покажува дека сигнификантна поврзаност меѓу овие два параметри постои, односно подолготрајно носење на акрилатните коронки е асоцирано со повисоки вредностите на индексот на алвеоларна ресорпција, и обратното

Во однос на просечните времиња на носење на метал акрилатните коронки кај испитаниците кои имаат и кои немаат ресорпција на алвеоларната коска и секундарен кариес, резултатите покажаа дека испитаниците од оваа група кај кои постои ресорпција на алвеоларната коска и кај кои се детектира секундарен кариес просечно ги носат метал акрилатните коронки $7,4\pm1,6$ години, што е сигнификантно подолго време од просечното време на носење на метал акрилатните коронки кај испитаниците без ресорпција на коската и без секундарен кариес $5,6\pm0,9$.

Времето на носење на метал акрилатните коронки сигнификантно влијае на естетиката на устата по нивното ставање ($p<0,05$). Овој

статистички коментар е резултат на тестираната разлика меѓу просечната должина на носење на акрилатните коронки кои даваат задоволителна естетика и акрилатните коронки кои нездадоволуваат од естетски аспект. Нездадоволството од носењето на коронка од акрилат е значајно поголемо кај оние кои истите ги имаат подолго време

Што се однесува до времето на носење на метал керамичките коронки и вредностите на Индексот на дентален плак (ИДП). Вредноста на Pearson-овиот коефициент на линеарна корелација од покажа дека овие два параметра корелираат позитивно, односно директно, што значи дека имаат ист правец на промени.

Со зголемувањето на должината на носење на метал керамичките коронки се зголемуваат и вредностите на ИДП, и обратното.

Меѓу времето на носење на метал керамичките фиксни надоместоци и вредностите на Индексот на гингивална инфламација (ИГИ) постои позитивна, статистички сигнификантна корелација. Тоа значи дека со зголемување на должината на носење на метал керамичките коронки се зголемуваат и вредностите на овој индекс, и обратното. Појавата на воспаление на гингивата е сигнификантно поврзана, односно асоцирана со подолготрајно носење на метал керамички коронки.

Истражувањата на Redžeragić(41), покажуваат дека на должината на користење на коронките влијание значително нивото на оралната хигиена и гингивалната реакција а притоа периодот од пет години и повеќе се смета како критичен.

Во однос на просечната должина на носење на метал керамички коронки кај испитаници кои имаат и кои немаат ресорпција на алвеоларната коска и секундарен кариес, нашите резултатите покажаа дека испитаниците од оваа група кај кои постои ресорпција на алвеоларната коска и кај кои се детектира секундарен кариес просечно ги носат метал керамичките коронки $6,87 \pm 1,86$ години, што е несигнификантно подолга должина од просечната должина на носење на метал керамичките коронки кај испитаниците без ресорпција на коската и без секундарен кариес $6,08 \pm 1,14$.

Времето на носење на метал керамичките коронки сигнификантно влијае на естетиката на устата по нивното ставање ($p<0,05$).

Овој статистички коментар е резултат на тестираната разлика меѓу просечната должина на носење на метал керамилките коронки кои даваат задоволителна естетика и кои незадоволуваат од естетски аспект ($6,71\pm1,8$ vs $6,695\pm1,55$). Незадоволството од носењето на метал керамичка коронка е значајно поголемо кај оние кои истите ги имаат подолго време.

Но сепак, Lechner(1), евидентирал подолга трајност кај метал-керамичките надоместоци особено ако добро се одржува хигиената во устата.

Fayyad(26) и Al-Rafee(27), како и Walton со соработниците (28) укажале дека фиксно-протетските надоместоци од металкерамика се најчесто користени форми на работа.

Анализата на дотрајаноста на фиксно-протетскиот надоместок е важна за да ги запознаеме елементите со кои можеме да ги подобриме клиничките процедури и да направиме правilen избор на материјалот кој ни стои на располагање.

Третманот со фиксно-протетски надоместоци зависи од дијагнозата и планирањето на лекувањето од страна на стоматологот. За целосен успех потребна е соодветна евалуација (оценка) на состојбата пациентот, протетскиот дизајн при подготовката на забите како и добрата орална хигиена.

7.0. ЗАКЛУЧОЦИ

Врз база на изведените изследвания и измеримите чако-и-макро статистични анализи можем да го исклучимо плътното:

1. Физичните протески на коронките влијаат на здравјето на пародонтумот.

2. Статистички е значителен разликата меѓу метал-акрилатните и метал-керамичките за коронки на дентален план, односно, фиксните надоместоки од метал-корект значајно понесто се характеризирани со воровка и денталниот план со панцирната третина.

3. Тестираната разлика меѓу двете групи испитаници во однос на предностите на ИДП-е високо сигнификантна, а тој значи дека инфламацијата на пациентите високо значајно ловеке изразена кај имплементираните метал-акрилатни коронки во споредба со метал-керамичките коронки.

4. Резорбицитета на алвеоларна коска значајно понесто се детектира кај испитаниците од групата со метал-акрилатни коронки.

5. Со започнувањето на долготечното на носење на метал-акрилатните и метал-керамичките коронки се значајуваат и предностите на ИДП, ИДИ, ресорција на алвеоларната коска и секундарниот каркас и обратно.

ЗАКЛУЧОЦИ

7.0. ЗАКЛУЧОЦИ

Врз база на измерените вредности и параметри како и нивната статистичка анализа можеме да го констатираме следното:

- 1Фиксно протетските надомесоци влијаат на здравјето на пародонциумот
2. Статистички е значајна разликата меѓу метал акрилатните и метал керамичките за индексот на дентален плак , односно, фиксните надоместоци од метал акрилат значајно почесто се карактеризирани со појава на денталниот плак во гингивалната третина
3. Тестираната разлика меѓу двете групи испитаници во однос на вредностите на ИГИ е високо сигнификантна, а тоа значи дека инфламацијата на гингивата е високо значајно повеќе изразена кај инкорпорираните метал акрилатни коронки во споредба со метал керамичките коронки.
4. Ресорпцијата на алвеоларна коска значајно почесто се детектира кај испитаниците од групата со метал-акрилатни коронки.
5. Со зголемувањето на должината на носење на метал акрилатните и метал керамичките коронки се зголемуваат и вредностите на ИДП, ИГИ, ресорпција на алвеоларната коска и секундарниот кариес и обратно.

Б.О. ЛИТЕРАТУРА

1. Lechner BH. A longitudinal survey of removable partial dentures. II. Clinical evaluations of dentures. *Austl Dent J* 1980; 35: 114-117.
2. Addy LC, Bradley A, Hayes SJ. Crown and bridge dislodgment: when, why and how. *Dent Update*. 2007;34(145-2, 145-8, 145-9).
3. H. Sagnier, L. Zou, D. Samanwicksarn, E. Lynch, Assessment of shoulder dimensions and angles of porcelain bonded to metal retainers. *Journal Of Prosthetic Dentistry*, 1996;75(4), 408-411;
4. McComb G. *Adhesive Lining Cements – Glucos, Criterie, And Usage Compendium Of Continuing Education In Dentistry* 1999 17(8): 733-734.
5. Voldenug, A. 15-year clinical evaluation of fixed prosthodontics. *Acta Odontol Scand*, 1991 49: 35-40,
6. P.J. Leemput, S. Eschen, AF. De Haan, Van't Hof MA. An Evaluation Of Crowns And Bridges In A General Dental Practice. *J Oral Rehabil*; 1985, 12: 515-520;
7. Palmqvist G, Swartz B. Artificial Crowns And Fixed Partial Dentures 18 To 23 Years After Placement. *Int J Prosthodont*; 1993; 279-285;
8. Mitchell, M. Abboudi, JF. On, The Influence Of Lining Cement On The Probabilities Of Survival And Modes Of Failure Of Cast Full-Coverage Crowns. *Dental materials* 2000;16: 193-206.
9. Gregory WA, Heggen OA, Powers JM. Composite resin repair of porcelain using different bonding materials. *Oper Dent* 1988;13:114-8.
10. De Becker H, Van Maele G, De Moor N, Van den Berghe L, De Soenier J. 20-year retrospective Survival study of fixedpartial dentures. *Int J Prosthodont*. 2005;18:143-153.
11. Manappallil JJ. Classification system for crown and fixed partial dental failures. *J Prosthet Dent* 2003;99:273-8.
12. Leemput P. Levensduur en nabehandelingen van kroon en voormentonale bruggen in de algemene praktijk. Dissertation. Universiteit Nijmegen, Holland, 1987
13. Voldenug J. A 15-year clinical evaluation of fixed prosthodontics. *Acta Odont Scand* 1991, 49: 35-40.

ЛИТЕРАТУРА

8.0. ЛИТЕРАТУРА

1. Lechner SK. A longitudinal survey of removable partial dentures. II. Clinical evaluation of dentures. *Austr Dent J* 1985; 30: 111-117.
2. Addy LD, Bartley A, Hayes SJ. Crown and bridge disassemblywhen, why and how. *Dent Update*. 2007;34:140-2, 145-6, 149-50.
3. K.Seymour, L. Zou, D. Samarawickrama, E. Lynch, *Assessment of shoulder dimensions and angles of porcelain bonded to metal crown preparations*; *Journal Of Prosthetic Dentistry*, 199675(4): 406-411;
4. McComb D, *Adhesive Luting Cements – Classes, Criteria, And Usage*. Compendium Of Continuing Education In Dentistry 1996 17(8): 759-764.
5. Valderhaug. *A 15-year clinical evaluation of fixed prosthodontics*, *Acta Odontol Scand*; 1991 49: 35-40.
6. PJ. Leempoel, S. Eschen, AF. De Haan, Van't Hof MA. *An Evaluation Of Crowns And Bridges In A General Dental Practice*. *J oral Rehabil*; 1985, 12: 515-528;
7. Palmqvist S, Swartz B. *Artificial Crowns And Fixed Partial Denture 18 To 23 Years After Placement*. *Int J Prosthodont*; 19936: 279-285;
8. Mitchell, M. Abbariki, JF. Orr, *The Influence Of Luting Cement On The Probabilities Of Survival And Modes Of Failure Of Cast Full-Coverage Crowns*, *Dental materials* 2000,16: 198-206,
9. Gregory WA, Hagen CA, Powers JM. Composite resin repair of porcelain using different bonding materials. *Oper Dent*.1988;13:114-8.
10. De Backer H, Van Maele G, De Moor N, Van den Berghe L. De Boever J. 20-year retrospective Survival study.of fixedpartiel dentures *Int J Prosthodont*. 2006;19:143-153.
11. Manappallil JJ. Classification system for crown and fixed partial Denture failures. *J Prosthet Dent* 2008;99:273-8.
12. Leempoel PJ. Levensduur en nabehandelingen van kronen conventionelle bruggen in de algemene praktijk. Dissertation. Universiteit Nijmegen, Holland, 1987.
13. Valderhaug J A IS-year clinical evaluation of fixed prosthodontics. *Acta Odont Scand* 1991; 49: 35-40.

14. Holm C, Tidehag P, Tillberg A, Molin M. Longevity and quality of FPDs: a retrospective study of restorations 30, 20, and 10 years after insertion. *Int J Prosthodont*. 2003;16(3):283-9.
15. Tan K, Pjetursson BE, Lang NP, Chan ES. A systematic review of the survival and complication rates of fixed partial dentures (FPDs) after an observation period of at least 5 years. *Clin Oral Impl Res*. 2004;15:654-66.
16. Walton TR. An up to 15-year longitudinal study of 515 metal-ceramic FDPs: Part 2. Modes of failure and influence of various clinical characteristics. *Int J Prosthodont*. 2003;16:177-82.
17. Ettala-Ylitalo UM, Markkanen H, Yli-Urpo A. Occlusal interferences analysed in patients treated with fixed prosthesis four years earlier. *J Oral Rehabil*. 1986;13:395-9.
18. Oginni AO. Failures related to crowns and fixed partial dentures fabricated in a Nigerian dental school. *J Contemp Dent Pract*. 2005;6:136-43.
19. GLantz PO, Nilner K, Jendresen MD, Sundberg H. Quality of fixed prosthodontics after twenty-two years. *Acta Odontol Scand*. 2002;60:213-218.
20. Smith B. Planning and making crowns and bridges. 4th ed. Pakistan: Unicorn Press; 2006.
21. Egger, M., Dickersin, K. & Smith, G.D. (2001a) Problems and limitations in conducting systematic reviews. In: Egger, M., Smith, G.D. & Altman, D.G., eds. *Systematic Reviews in HealthCare: Meta-Analysis in Context*. 2nd edition London: BMJ publisher.
22. Egger, M., Juni, P., Bartlett, C., Holenstein, F. & Sterne, J. (2003) How important are comprehensive literature searches and the assessment of trial quality in systematic reviews? Empirical study. (7 (1). *Health Technology Assessment* 7: 1-76.
23. Egger, M. & Smith, G.D. (1997) Meta-analysis: Potentials and promise. *BMJ* 315: 1371-1374.
24. Egger, M., Smith, G.D. & Schneider, M. (2001b) Systematic reviews of observational studies. In:
25. Egger, M., Smith, G.D. & Altman, D.G., eds. *Systematic Reviews in Health Care: Meta-Analysis in Context*. 2nd edition London: BMJ Publisher.
26. Fayyad MA, al-Rafee MA. Failure of dental bridges: III--Effect of some technical factors. *J Oral Rehabil*. 1996;23(10):675-8.

- 39 Shloss J. Distribution of artificial crowns and fixed partial dentures. J Oral Rehabil. 1996;23(6):438-40.
27. Fayyad MA, al-Rafee MA. Failure of dental bridges. II. Prevalence of failure and its relation to place of construction.J Oral Rehabil. 1996;23(6):438-40.
28. Walton JN, Gardner FM, Agar JR. A survey of crown and fixed partial denture failures: length of service and reasons for replacement. J Prosthet Dent. 1986;56(4):416-421
29. De Backer H, Van Maele G, De Moor N, Van den Berghe L, De Boever J. A 20-year retrospective survival study of fixed partial dentures. Int J Prosthodont. 2006;19(2):143-153.
30. De Backer H., Van Maele G., De Moor N.,Van den Berghe L, Single-tooth replacement: is a 3-unit fixed partial denture still an option? A 20-year retrospective study, Int J Prosthodont. 2006 Nov- Dec;19(6):567-573
31. Hochman N, Mitelman L, Hadani PE, Zalkind M. A clinical and radiographic evaluation of fixed partial dentures (FPDs) prepared by dental school students: a retrospective study.J Oral Rehabil. 2003;30(2):165-70.
32. Bedran-de-Castro AK, Cardoso PE, Ambrosano GM, Pimenta LA. Thermal and mechanical load cycling on microleakage and shear bond strength to dentin.Oper Dent. 2004; 29:42-8.
33. Piwowarczyk A, Lauer HC, Sorensen JA. Microleakage of various cementing agents for full cast crowns. Dent Mater. 2005; 21:445-53.
34. About I, Murray PE, Franquin JC, Remusat M, Smith AJ. The effect of cavity restoration variables on odontoblast cell numbers and dental repair. J Dent. 2001; 29:109-17.
35. Libby G, Arcuri MR, LaVelle WE, Hebl L. Longevity of fixed partial dentures. J Prosthet Dent. 1997;78(2):127-31.
36. Foster L. Failed conventional bridgework from general dental practise :Clinical aspects and treatment needs of 142 cases .Br Dent J 1990;10;199-201
37. Valderhaug J, Ellingsen JE and Jokstad A Oral hygiene, periodontal conditions and carious lesions in patients treated with dental bridges. J Clin Periodont 1993; 20: 482-489.
38. Karlsson S. Failures and length of service in fixed prosthodontics after long-term function. A longitudinal clinical study. Swed Dent J. 1989;13(5):185-92.

39. Silness J. Distribution of artificial crowns and fixed partial dentures. *J Prosthet Dent.* 1970;23(6):641-7.
40. Oxford Handbook of Clinical Dentistry - 4th Ed. (2005) 15 S. Karlsson 1986 *J Oral Rehab* 13 423.
41. Redžepagić S. Rubno zatvaranje u fiksnoj stomatološkoj protetici. Sarajevo: Udruženje stomatologa Bosne i Hercegovine; 1999.
42. Zollner A, Gaengler P. Pulp reactions to different preparation techniques on teeth exhibiting periodontal disease. *J Oral Rehabil.* 2000; 27:93-102.
43. Mitchell CA, Abbariki M, Orrjf. The influence of luting cement on the probabilities of survival and modes of failure of cast fullcoveragecrowns. *Dent Mater.* 2000; 16:198-206.
44. Wirz, J.: Klinische Material – und Werkstoffkunde. Quintessenz Verlags-GmbH, Berlin - Chicago - London – Moskau - São Paulo - Tokio, 1999, 86-310